

Име и презиме: **Луси Караниколова-Чочоровска**

Звање: вонреден професор

Единица на Универзитетот: Филолошки факултет

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		Поени
	Конкретна активност: Karaniokolova-Cocorovska, Lusi (2015) For the categories `east` and `west` in the stories `White Fortress` by Ohran Pamuk and Zona Zamfirova by Stevan Sremac. Hikmet, Journal of Scientific Research, 13 (25). pp. 30-41. ISSN 1857-5935		3
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	Конкретна активност: Karaniokolova-Cocorovska, Lusi (2015) Категорија простора у „Горском венцу“ (простор у функцији менталитета и идентитета). Zbornik radova s medunarodnog naucnog skupa Njegosevi dani 5, Niksik, 4-7 Sept, 2013. pp. 123-133. ISSN 978-86-7798-083-2		2
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		Поени
	Конкретна активност Karaniokolova-Cocorovska, Lusi (2015) Семантиката на јазикот во рубриката „Сакам да кажам“ во дневниот весник „Вест“. Годишен зборник 2015-Филолошки факултет. pp. 21-29. ISSN 1857-7059		1
	Karaniokolova-Cocorovska, Lusi (2015) Портретирање преку дескрипција (За портретите на Францка и Лојзе во романот „На пругорнината“ од Иван Цанкар). Годишен зборник 2015 Филолошки факултет. pp. 131-141. ISSN 1857-7059		1
	Karaniokolova-Cocorovska, Lusi (2015) Дескриптивните „слики“ во романот „Селидби“ од Милош Црњански. Годишен зборник 2015-Филолошки факултет. pp. 197-207. ISSN 1857-7059		1

14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени
	издадена скрипта – 2 (два) поени		
	Конкретна активност		5
	Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Хрватска книжевност - учебник. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-180-1		2
	Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Практикум по хрватска книжевност. Univerzitet Goce Delcev, Stip. ISBN 978-608-244-181-8		
		Вкупно поени	15